



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 30/2015

Пробиштип 20.03.2015 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 3, од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2005) и член 38, став 1, од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за објавување на актите на Советот на општина Пробиштип

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.30, одржана на ден 18.03.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Завршна сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година и Финансов Извештај, бр.26-404/3;
2. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година, бр.26-404/4;
3. Одлука за распишување на Конкурс за изработка на идејно решение за грб и знаме на општина Пробиштип, бр.26-404/5;
4. Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен – обележје Саат кула во Пробиштип, бр.26-404/6;
5. Програма за изведување на ученички екскурзии за учениците од трето,шесто и девето одделение во ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип, бр.26-404/7;
6. Финансов Извештај за работата на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2014 година, бр.26-404/8;
7. Финансов Извештај за работата на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2014 година, бр.26-404/9;
8. Финансов Извештај за работата на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 година, бр.26-404/10;
9. Финансов Извештај за работата на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2014 година, бр.26-404/11;
10. Извештај за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година, бр.26-404/12;
11. Финансов Извештај на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година, бр.26-404/13;
12. Одлука за давање Согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип, бр.26-404/14;
13. Извештај за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за период од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година, бр.26-404/15;
14. Финансов Извештајот на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за период од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година, бр.26-404/16;
15. Одлука за давање Согласност на Одлуката за утврдување на цената за собирање, транспорт и депонирање на комунален цврст отпад во населени места на територијата на општина Пробиштип (с.Ратавица, с.Стрмош, с.Неокази, с.Древено и с.Добрево), бр.26-404/17;
16. Одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност, бр.26-404/18;
17. Заклучоци по молби и барања, бр.26-404/19;
18. Извештај за реализација на Програмата за изградба и одржување на локлани птаишта и улици за 2014 година, бр.26-404/20;
19. Акционен план за извршување на јавни работи, бр.26-404/21.

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 08-404/23
20.03.2015 година
Пробиштип

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М."број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), Советот на општина Пробиштип на седница одржана на 18.03.2015 година, донесе:

**ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП ЗА 2014 ГОДИНА**

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2014 година изнесуваат:

	Планирани	Реализирани
Вкупни приходи	288.576.340	272.867.259
- Даночни приходи	28.426.000	27.862.492
- Неданочни приходи	10.863.000	9.013.257
- Капитални приходи	51.832.407	63.812.884
- Трансфери и донации	166.854.933	157.805.218
Вкупни расходи	288.576.340	254.430.799
- утврдени намени	288.276.340	254.430.799
- резерви	300.000	0
(Дефицит) - Суфицит		4.063.052
Финансирање	30.600.000	-14.373.408
Прилив		
- Домашно задолжување	30.600.000	-14.373.408
- Странско задолжување		
- Депозити		14.827.241
Одлив (отплата на главнина)		

Член 2

1. Разликата меѓу приходите и расходите на износ од **18.436.460** коригирана за износот на приливот од домашно задолжување од **14.373.408** денари претставува **суфицит на вкупниот буџет** на општината на износ **4.063.052**, а се состои од :

- а) Суфицит на основниот буџет **14.827.241** денари
- б) Суфицит на буџетот на наменски дотации **3.317.783** денари
- в) Суфицит на буџетот на самофинансир.активности **245.704** денари
- г) Суфицит на буџетот на сметка донации од странство **45.732** денари
- д) Прилив од Кредит вклучен во расходи **-14.373.408** денари.

2. Пренесено вкупно салдо на сите сметки во **Буџетот на 31.12.2014 изнесува 22.394.980** денари од кои:

- а) Салдо на сметката на основниот буџет како разлика меѓу остварените приходи и извршените расходи во износ **16.808.492** денари и се пренесува како вишок на приходи во Буџетот за 2015 година
- б) Салдо на сметката на наменските дотации како разлика меѓу остварените приходи и извршените расходи во износ од **4.061.566** денари и се пренесува како вишок на приходи во Буџетот за 2015 година
- в) Салдо на сметката на самофинасирачки активности како разлика меѓу остварените приходи и извршените расходи во износ од **1.437 850** денари и се пренесува како вишок на приходи во Буџетот за 2015 година
- г) Салдо на сметката за Донации во износ од **87.072** денари што се пренесува како вишок на приходи во Буџетот за 2015 година

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи.

Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година се искажани планираните и извршените расходи по сметки и по ставки.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2014 година ќе се објави во “Службен гласник на општина Пробиштип”.

Број 26-404/3
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Службен Весник на РМ бр.64/2005, 2008), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година донесе:

ОДЛУКА

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година

1. Општ дел**Член 1**

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година на следниот начин:

Потпрограма и назив на потпрограма Потставка и опус на потставката	Буџет	Самофин.	Дотации	Донации	Кредити
E00 Општинска администрација					
427110 Привремени вработувања	- 60.000	0	0	0	0
EA0 Капитални трошоци на општина					
480110 Купување на канцелариска опрема	100.000	0	0	0	0
480140 Купување на информатичка и видео опрема	250.000	0	0	0	0
J10 Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води					
482320 Изградба на пречистителни стан. и колек.	- 250.000	0	0	0	0
K20 Музичко и сценско-уметничка дејност					
427110 Привремени вработувања	- 40.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип

Број 26-404/4
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 111 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со член 10, став 4 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за распишување на конкурс за изработка на идејно решение за грб и знаме на општина Пробиштип

Член 1

Да се распише Конкурс за изработка на идејно решение за грб и идејно решение за знаме на општина Пробиштип.

Член 2

Идејните решенија за грб и знаме на општината треба да ги содржат одреден број на обележја согласно хералдичките правила, од следните:

- Културно историските споменици во општината;
- Спортско рекреативниот и туристички центар Пониква;
- Обележја за индустријата и стопанството во општината;

- Обележја за природните богатства во општината;
- Обележја од традицијата;

Член 3

При изработка на идејни решенија за грбот и знамето на Општината потребно е да се имаат во предвид хералдичките правила за блазонирање и емблазонирање на грб односно вексиколошките правила за креирање знамето.

Член 4

Идејните решенија треба да бидат изработени, во стилизиран приказ, со употреба на симбол(и) чија што инспирација се темели на историјата, традицијата, културните знаменитости, природните реткости, географските, стопанските и другите обележја на Општината.

Член 5

Идејното решение за грб треба да биде погодно за аплицирање на плакета, меморандум, значка, гравура или друга техника на изработка на различни видови на природни и вештачки материјали.

Член 6

На идејните решенија за знамето може но не мора да биде аплициран грбот на Општината, односно се остава слобода за начинот на кој авторот ќе воспостави симболична врска помеѓу грбот и знамето.

Член 7

Идејното решение за знамето треба да биде на формат А-4 со сооднос на страните 2:1 (или 3:2).

Член 8

Идејните решенија за грб и знаме треба да имаат задолжителен текстуален опис за симболиката на грбот и знамето.

Член 9

Идејните решенија треба да се разликуваат од грбовите и знамињата на другите општини, градот Скопје, Државниот Грб и знаме на РМ како и грбовите и знамињата на Странските држави, градови, административно единици и меѓународни здруженија.

Член 10

Авторите заедно со предложените идејни решенијата треба да достават Писмена изјава дека приложеното идејно решение е оригинално и дека е во нивна исклучива интелектуална сопственост.

Член 11

Авторските права на идејните решенија кои што ќе бидат избрани за најдобри според дадените критериумите се пренесуваат на Општина Пробиштип, начинот на пренесување и исплатата на предвидената награда во нето износ се регулираат со Авторски Договор, преку Авторска агенција.

Член 12

Конкурсот за избор на идејно решение ќе го спроведе Жири Комисија согласно одредбите од Законот за јавни набавки, формирана од тројца членови и нивни заменици кои ќе ги именува Советот на општината.

Член 13

Комисијата од пристигнатите трудови по објавниот конкурс утврдува предлог за грб и предлог за знаме на општината и ги доставува до Советот на општината на усвојување.

Член 14

За идејното решение за грб и за идејното решение за знаме на општината кои ќе бидат утврдени и прифатени со Одлука од Советот на општината, се доделува награда во износ од по 20.000,00 денари.

Член 15

Одлуката за утврдување на грб и знаме на општината е составен дел на Статутот на општината.

Член 16

Одлуката стапува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/5
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 1, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на Република македонија бр.5/2002), а во врска со член 18, став 1 од Законот за меморијалните споменици и спомен - обележјата (Службен Весник на Република Македонија бр.66/04 и 89/08), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за подигање, чување, одржување, заштита и користење на
на спомен-обележје Саат кула во Пробиштип

Член 1

Со оваа одлука се утврдува поставување, чување, одржување, заштита и користење на спомен-обележје Саат кула во Пробиштип.

Член 2

Саат кулата во Пробиштип ќе се постави на градскиот плоштад „Свети Гаврил Лесновски“, на локација утврдена согласно важечките прописи од областа на урбанизмот.

Член 3

Саат кулата на Градскиот плоштад во Пробиштип ќе биде поставена како спомен обележје на градот Пробиштип.

Член 4

Саат кулата ќе биде изработена согласно техничката документација, со висина од 12,5 м.

Член 5

Изградбата на саат кулата ќе се обезбеди од донација, а поставувањето на механичката опрема (часовник) дигитален и аналоген ќе се обезбеди со средства од Буџетот на општина Пробиштип.

Член 6

Чувањето, одржувањето, заштита и користење на Саат кулата ќе биде обврска на општина Пробиштип.

Член 8

За подигање на Саат кулата ќе се формира Одбор чии членови ќе ги именува Советот на општина Пробиштип и истиот ќе брое пет членови со мандат до поставувањето на спомен - обележјето.

Член 9

Одборот за изградба на Саат кулата ќе има за задача да разгледува општите прашања и предлага мерки и активности во врска со подигањето на Саат кулата, да го следи извршувањето на одлуката и за тоа да го изветува Советот на општината и да врши други работи согласно оваа одлука.

Член 10

На изградената Саат кула во негова непосредна околина не може да се преземаат дејствија со кои може да се наруши нејзиниот интегритетот без предходна согласност на Советот на општината.

Член 11

Оваа одлука стапува во сила осум дена од донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/6
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 126 став 1 алинеја 2 од Законот за основно образование (Службен весник на РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 15/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014 и 135/2014), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, постапувајќи по Барањето поднесено од ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип бр.03-172/1 од 06.03.2015 година, наш бр.26-379/1 од 06.03.2015 година, ја даде следната:

СОГЛАСНОСТ

За Програмата за екскурзии за учениците од трето, шесто и деветто одделение од ООУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Програмата за екскурзии со учениците од трето, шесто и деветто одделение од ООУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип.

Член 2

Составен дел на оваа Согласност е Барањето бр.03-172/1 од 06.03.2015 година и Програмата на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип бр.08-170/1 од 06.03.2015 година, наш бр.26-379/1 од 06.03.2015 година.

Член 3

Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/7
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2014 година, бр.05-109/1 од 17.02.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2014 година

Член 1

Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2014 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Браќа Миладиновци“ од Пробиштип за 2014 година бр.05-109/1 од 17.02.2015 година

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/8
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2014 година, бр.05-60/1 од 23.02.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2014 година

Член 1

Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2014 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ „Наум Наумовски - Борче“ од Пробиштип за 2014 година бр.05-60/1 од 23.02.2015 година

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/9
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 година бр.01-58/1 и бр.01-58/1 од 17.02.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 година

Член 1

Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 година бр.01-58/1 и бр.01-58/1 од 17.02.2015 година

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/10
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2014 година, бр.01-47/1 и бр.10-49/1 од 10.02.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2014 година

Член 1

Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2014 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈОУ ДГ „Гоце Делчев“ од Пробиштип за 2014 година бр.01-47/1 и бр.10-49/1 од 10.02.2015 година

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/11
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, разгледувајќи го Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година, бр.01-65/1 од 02.03.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година

Член 1

Се усвојува Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година бр.01-65/1 од 02.03.2015 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/12
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, разгледувајќи го Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година, бр.01-64/1 од 09.03.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година

Член 1

Се усвојува Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за 2014 година бр.01-64/1 од 09.03.2015 година

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/13
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип, бр.02-204/1 од 04.03.2015 година, ја донесе следната :

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип, усвоена од Управниот одбор на јавното претпријатие бр.02-204/1 од 04.03.2015 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/14
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став, 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 година бр.01-191/1 од 27.02.2015 година, ја донесе следната :

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 година

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работа на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за 2014 година бр.01-191/1 од 27.02.2015 година, усвоен со Одлука на Управниот одбор на јавното претпријатие бр.02-203/1 од 04.03.2015 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/15
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по Финансискиот извештајот со завршна сметка на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип, за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година бр.05-182/1 од 24.02.2015 година, ја донесе следната :

ОДЛУКА

за усвојување на Финансискиот извештај со завршна сметка на
ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај со завршна сметка на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Финансискиот извештај со завршна сметка на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година бр.05-182/1 од 24.02.2015 година, усвоен со Одлука на Управниот одбор на јавното претпријатие бр.02-208/1 од 04.03.2015 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/16
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) член 21, став 1, точка 31 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по Одлуката за утврдување на цената за собирање, транспорт и депонирање на комунален цврст отпад во населени места на територијата на општина Пробиштип (с.Ратавица, с.Стрмош, с.Неокази, с.Древено и с.Добрево) на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип, бр.02-206/1 од 04.03.2015 година, ја донесе следната :

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за собирање, транспорт и
депонирање на комунален цврст отпад во населени места на територијата на општина
Пробиштип (с.Ратавица, с.Стрмош, с.Неокази, с.Древено и с.Добрево)

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за утврдување на цената за собирање, транспорт и депонирање на комунален цврст отпад во населени места на територијата на општина Пробиштип (с.Ратавица, с.Стрмош, с.Неокази, с.Древено и с.Добрево).

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлуката за утврдување на цената за собирање, транспорт и депонирање на комунален цврст отпад во населени места на територијата на општина Пробиштип (с.Ратавица, с.Стрмош, с.Неокази, с.Древено и с.Добрево), усвоена од Управниот одбор на јавното претпријатие бр.02-206/1 од 04.03.2015 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/17
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“ бр.23/11, 54/11 и 155/12) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење - **Помошен објект**, изграден **на дел од КП.бр.1104/4, м.в.Забел, КО Пробиштип, Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Александар Ефремов**, со адреса на живеење на **ул.„9-ти Мај,, бр.7 од Пробиштип.**

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден на земјиште на кое е предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура. Бесправниот објект се наоѓа во планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Александар Ефремов и делумно на РМ.**

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или пак истата нема да се предвиди.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-404/18-1
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“ бр.23/11, 54/11 и 155/12) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење - **Помошен објект**, изграден **на дел од КП.бр.40, м.в.Таирица, КО Пробиштип, Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Стојан Карев**, со адреса на живеење на **ул.„Миро Барага,, бр.204 од Пробиштип.**

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден на земјиште на кое е предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура. Бесправниот објект се наоѓа во планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Стојан Карев и делумно на РМ.**

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или пак истата нема да се предвиди.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-404/18-2
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“ бр.23/11, 54/11 и 155/12) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење - **Помошен објект**, изграден **на дел од КП.бр.1120/27, м.в.Забел, КО Пробиштип, Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Драги Младенов**, со адреса на живеење на **ул.„Кочо Рацин,, бр.60 од Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден на земјиште на кое е предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура. Бесправниот објект се наоѓа во планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Драги Младенов и делумно на РМ**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или пак истата нема да се предвиди.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-404/18-3
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“ бр.23/11, 54/11 и 155/12) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење - **Помошен објект-гаража**, изграден **на дел од КП.бр.401/11, м.в.Чукарка, КО Пробиштип, Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Анета Ристовска**, со адреса на живеење на **ул.„Кочо Рацин,, бр.171 од Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден на земјиште на кое е предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура. Бесправниот објект се наоѓа во планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Анета Ристовска и делумно на РМ**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или пак истата нема да се предвиди.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-404/18-4
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“ бр.23/11, 54/11 и 155/12) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење - **Помошен објект-гаража**, изграден **на дел од КП.бр.4827/2, м.в.Друмишица, КО Пробиштип, Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Страхил Василев**, со адреса на живеење на **ул.„Кочо Рацин,, б.б од Пробиштип.**

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден на земјиште на кое е предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура. Бесправниот објект се наоѓа во планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Страхил Василев и делумно на РМ.**

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или пак истата нема да се предвиди.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-404/18-5
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето на **МЗ на Село-населба Пробиштип**, бр.26-367/1 од 04.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се задолжува градоначалникот на општина Пробиштип да изврши геодетска проверка (мерење) на улицата наведена во барањето и на КП која се наведува дека е узурпирана од страна на физичко лице, а се води како култура река
2. Доколку се констатира узурпација да се поведе постапка од надлежните институции (Оделението за инспекциски надзор) или пред народниот правобранител се со цел да се изнајде соодветно решение за да се реши проблемот на засеганатите жители од оваа улица.
3. Да се достави Извештај за постапеното до Советот на општина Пробиштип во рок од 60 дена.
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-1
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето на **станарите на зграда 7 и 9 од ул.„Јоаким Крчовски“ во Пробиштип**, бр.26-368/1 од 04.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Доколку со ДУП е предвидена улица, општина Пробиштип согласно Програмата за изградба и одржување на улици и патишта да пронајде начин да го реши проблемот (со тампонирање или со асфалтирање).
2. Во решавањето на проблемот да се вклучат и станарите/барателите.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-2
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од **Васка Георгиевска од Пробиштип**, бр.26-381/1 од 09.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Општина Пробиштип ги има исполнето сите обврски согласно Законите во Република Македонија во врска со вашиот случај.
2. Советот на општина Пробиштип нема надлежност за вработување во општинските институции.
3. Доколку имате потреба од еднократна парична помош, Ве молиме да ја донесете соодветната документација предвидена со Правилникот и доколку ги исполнувате условите, истата ќе Ви биде одобрена.
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-3
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од **Државен музичко балетски училишен центар – „Илија Николовски – Луј“ од Скопје**, бр.08-353/1 од 02.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Државен музичко балетски училишен центар – „Илија Николовски – Луј“ од Скопје** за финансиски средства за патни трошоци за патување во Словенија, **се одбива**, бидејќи нема средства во Буџетот на општина Пробиштип предвидени за оваа намена.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-4
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од **НВО за развој на туризам „Туристичка иднина“ од Пробиштип**, бр.26-303/3 од 02.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Советот дава Препорака до одделението за урбанизам на општина Пробиштип да се предвиде велосипедски патеки на оваа локација со донесувањето на новиот ДУП се со цел да можат истите и да се реализираат со вакви Проекти
2. Доколку се предвидат со ДУП, Советот ќе може да дава препораки на вакви Проекти кои секако се во интерес на развојот на туризмот во нашата општина.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-5
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од Игорче Велков од с.Долно Барбарево, Пробиштип, бр.08-75/1 од 20.01.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Игорче Велков од с.Долно Барбарево, Пробиштип** за еднакратна парична помош, **се прифаќа.**
2. Се одобруваат **3.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-6
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од **МЗ Дренак**, бр.26-275/1 од 16.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Комисијата за молби и барања на претходната седница на Совет има донесено Заклучок за патот наведен во барањето, бр.26-305/12-12 од 27.02.2015 година
2. Се задолжуваат службите да ја проверат состојбата на просторот околу селската чешма и доколку е потребна санација или изградба на нова да се предвиди во Програмите за 2016 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-7
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по

барањето од Павловски Ванчо од Злетово, бр.08-161/1 од 30.01.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Павловски Ванчо од Злетово** за надомест за издавање на стихозбирка, **се препраќа** до одделението за јавни дејности во општина Пробиштип.
2. Доколку има средства предвидени со Програмата за финансиска помош на локални автори за издавање на книги, барањето да биде одобрено во рамки на можностите на Општината.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-8
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од Суљо Мустафов од Пробиштип, бр.26-370/1 од 04.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Суљо Мустафов од Пробиштип** за еднократна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **3.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-9
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од **Здружение на граѓани „Трипатанци“ од Трипатанци**, бр.26-415/1 од 13.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Советот дава поддршка на иницијативата на Здружението на граѓани „Трипатанци“ од Трипатанци.
2. Водоснабдителниот систем во с.Трипатанци се предава на стопанисување на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип.
3. Се задолжува ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип да ги преземе сите потребни мерки за преземање на водоснабдителниот систем во с.Трипатанци од Здружението на граѓани „Трипатанци“ и МЗ Трипатанци кои досега стопанисуваа со истиот.
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-10
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од КУД „Злетовски рудар“ од Пробиштип, бр.26-416/1 од 13.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **КУД „Злетовски рудар“ од Пробиштип** за набавка на 20 пара опинци за потребите на друштвото, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **24.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-11
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од Станимир Димов од Пробиштип, бр.26-419/1 од 16.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Станимир Димов од Пробиштип** за еднакратна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **3.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-12
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од **МЗ Бучиште**, бр.26-374/1 од 05.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Советот на општина Пробиштип по извршените проверки на документацијата утврди дека проблемите со каналите констатирани со Записник, се решени и потврдени со писмо од ЈП ХС „Злетовица“ од Пробиштип кое е доставено до општина Пробиштип
2. Доколку се работи за чистење на други канали Ве замолуваме да ги прецизирате точно за кои се работи и ако е во надлежност на Советот ќе донесеме соодветен Заклучок.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-13
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од **Ноје Велковски од Злетово**, бр.26-422/1 од 16.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Согласно донесената Одлука за комунален ред од страна на советото на Општина Пробиштип, Злетово како населено место не е опфатено со Одлуката што значи дека е дозволено чување на животни во Злетово.

2. Од тие причини согласно и образложението дадено од страна на барателот дека чувањето на овци му е единствена дејност од која егзистира, Советот апелира до Комуналниот инспектор да го преиспита донесеното Решение и да го пролонгира рокот на дислокација на стадото за период од **две години** во кој период барателот ќе биде обврзан да го дислоцира стадото надвор од населеното место Злетово.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-14
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од Иван и Јулија Пешовски од Пробиштип, бр.26-424/1 од 16.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Иван и Јулија Пешовски од Пробиштип** за финансиска поддршка за учество на Скопскиот маратон, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **5.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/19-15
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип за 2014 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип за 2014 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип за 2014 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип за 2014 година.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-404/20
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 83 и 84 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (Сл. Весник на РМ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11 и 11/2012)112/2014 , Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици и Програмата за одржување на хигиената на јавните сообраќајни површини во општина Пробиштип за 2015 година, на предлог на Градоначалникот на општина Пробиштип, Советот на општина Пробиштип на седницата што се одржи на ден 18.03.2015 година го донесе следниот:

**АКЦИОНЕН ПЛАН
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ**

Со цел извршување на работи за одржување и заштита на животната средина и природата, како и одржување и обновување на јавната инфраструктура, работи кои се од јавен интерес, во согласност со член 84 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, општина Пробиштип ги предвидува следните програмски активности за извршување на јавни работи:

Чистење на банкини, патни канали и патниот појас на локалната патна мрежа во општина Пробиштип

Според динамиката на работа ќе се реализира следново:

1. **Патен правец Пробиштип - Рајавица** (каспрење на вегетација, чистење на наноси од земја и песок)
2. **Патен правец - ул. Миро Бараџа** (чистење на наноси од земја, каспрење на вегетација)
3. **Патен правец, Злешово - с.Лесново - с.Древено - с.Добрево** (каспрење на вегетација, чистење на наноси од земја)
4. **ул.Миро Бараџа (раскрсница кон с. Сирмош, до Барбаревско маало)** (каспрење на вегетација, чистење на наноси од земја и песок)
5. **Калниште-патека** (Очистување на вегетација - чистење на наноси од земја и чистење на земја покрај патот)
6. **Патен правец, Пробиштип-с. Добрево** (каспрење на вегетација, чистење на наноси од земја)
7. **Патен правец, Злешово - Рајавица** (каспрење на вегетација, чистење на наноси од земја)
8. **Патен правец, Пробиштип-с. Плеенци** (каспрење на вегетација, чистење на наноси од земја)
9. **Патен правец, Злешово - с.Турско рудар - с.Шталковица** (каспрење на вегетација, чистење на наноси од земја)
10. **ул. Тодор Александров, ул. Даме Груев, ул.Нада Михајлова ул.Јаким Стојковски** (каспрење на вегетација, чистење на наноси од земја, косење на трева покрај патот)
11. **Патен правец, Пробиштип-с. Марчино** (каспрење на вегетација, чистење на наноси од земја)
12. **Патен правец, с.Лезово-с.Троло** (каспрење на вегетација, чистење на наноси од земја)

Како партнер учесник во реализацијата на овој проект ќе биде вклучено ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип. Ова јавно претпријатие се грижи за водоснабдување, чистење и изнесување на смет, одржување на јавно прометни површини во општина Пробиштип и истото е основано од страна на Советот на општина Пробиштип. Улогата на партнерот во овој проект е да ги реализира предвидените активности во соработка со апликантот и да дава целосна техничка логистика во реализацијата на предвидените активности.

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За извршување на наведените програмски активности во вкупна вредност од 730.000,00 денари, Организаторот на јавни работи Општина Пробиштип, ќе учествува со финансиски средства за алат и опрема, трошоци за гориво, ХТЗ опрема и друг ситен потрошен материјал.

Финансиски средства за надоместоците за ангажираните 15 (петнаесет) невработени лица ќе бидат обезбедени од средствата на Буџетот на општина Пробиштип, ставка Договорни услуги, по договор за дело. Во зависност од динамиката на изведувањето на работите, ќе бидат ангажирани најмногу 15 (петнаесет) невработени лица за период од најмногу 6 месеци, во зависност од потребата за работа, со скратено работно време.

КАЛКУЛАЦИЈА НА ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕДВИДЕНИ ЈАВНИ РАБОТИ**Трошоци - Материјални**

1.	Набавка на алат за работа (лопати, копачи, секири, заштитни елечи, ракавици)
1.1	Лопати 10 X 370 ден =3.700 ден
1.2	Копачи 10 X 460 ден.=4.600 ден
1.3	Секири 4 X 800 ден.=3.200 ден
1.4	Заштитни елечи 20 X 100 ден.=2.000 ден
1.5	Ракавици 20 X 100 ден.=2.000 ден
1.6	Гориво(5.000 денари /мес X 6 месеци)=30.000ден
1.7	Набавка на тример =27.450 ден
Вкупно: =73.000ден	

Трошоци-Работна рака

2.	Ангажирање на 15 (петнаесет) невработени лица	
2.1	Плата-(15 луѓе X 6 месеци X 6.000 ден)	= 540.000 ден.
2.2	Персонален данок-15 луѓе X 6 месеци X 667 ден	= 60.030 ден.
2.3	Осигурување во случај на несреќа при работа и Професионално заболување15 луѓе x 6 месеци X 633 ден.	= 56.970 ден.
Вкупно:		=657.000 ден.

Вкупно потребни средства за реализација на планот = 730.000 ден

Потребните средства за реализација на овој акционен план и исплата на ангажираните невработени лица во вкупна вредност од 730.000 денари ќе се исплатат од Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година (ставка други договорни услуги),

Програмата стапува во сила со донесувањето.

**Број 26-404/20
18.03.2015 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**
